



Изградбата на противракетниот штит во Европа веќе предизвика информативно-психолошка војна меѓу западните земји и Русија. Сè повеќе се случуваат маневри во реоните близу замислените граници меѓу Истокот и Западот, сè поголеми средства се издвојуваат за нови арсенали оружја.


Европа се наоѓа во најнезавидна ситуација. Таа треба да биде грбот врз кој ќе се препукуваат Москва и Вашингтон. Но, Брисел тоа свесно го прави. Незнаејќи на која страна да се сврти, дозволи нејзините земји да се делат на разни блокови, со кои се урива единството во ЕУ. Со тоа половина Европа и Русија се ставија во рововски позиции.

Другата половина од Европа се противи на реализацијата на тој проект затоа што неизбежно ќе доведе до заладување на односите со источниот свет. Сепак, дел од европските влади ги поддржуваат желбите на САД, истовремено иритирајќи ги руските противења. Русија е свесна дека Американците во никој случај нема да отстапат од идејата. Затоа таа се подготвува на сличен одговор.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ЗАПАДОТ ОБВИНУВА - ФРУСТРАЦИЈ



ПОСТОИ ОПАСНОСТ СОБОРЕНАТА НУКЛЕАРНА РАКЕТА ДА ГИ ЗАГРОЗИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ЕВРОПА РИЗИКУВ НИШАНОТ НА РУ

Затегнатоста во американско-руските односи од една страна и руско-европските односи од друга страна, последниве месеци достигна кулминација по сè позачестените најави за изградба на западниот антиракетен штит на територијата на Европа. Аргументите кои ги наведува Вашингтон за потребата од негово инсталирање се неуверливи за Москва. Се раѓаат нови сомневања. На повидок е нова студена војна меѓу

големите сили. Изградбата на заштитната ракетна завеса е иницирана од наводната опасност која доаѓа од Средниот Исток, пред сè, од Иран и од терористичките формации на Ал Каида, кои имаат бази во сè поголем број земји во светот.

Но, сепак Русија смета дека целиот оправдувањата кои се даваат во контекст на иранскиот развој на нуклеарната програма се само изговор за побр-

АНТИРАКЕТНИОТ ШТИТ ОПАСЕН ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА



Неодамна стручњаци од Американското друштво на физичари во својот извештај обелоденија дека противракетниот штит не е она што го замислуваат западните експерти. Имено, колку што тој е успешен, толку ќе биде и неуспешен во своите намери и цели. Како што е познато, штитот треба да ги пресретнува ракетите кои доаѓаат од непријателските земји и навреме да ги соборува за да не паднат врз целта која била планирана за атак. Но, при тоа огромна е опасноста нуклеарните глави кои би биле соборени, да паднат врз населени места во Полска и во Чешка и да нанесат големи штети, вклучувајќи и голем број жртви. Значи, доколку се случи нуклеарен конфликт, први на удар ќе се најдат земјите на чии територии е стационаран штитот.

А И АНТАГОНИЗАМ ГО ОПСЕДНАЛЕ КРЕМЉ



ИЗГЛЕД НА РАДАР НА АНТИРАКЕТНИОТ СИСТЕМ

договорот доколку и понатаму тој не се спроведува во практика. Таа оди уште подалеку со најавите дека соодветно ќе одговори на скапиот проект на Америка, но со далеку поскупо средство. Дали ќе ја задржи истата ефикасност како западниот систем е прашање кое треба да го разгледуваат воените аналитичари. Заканите и репликите кои почнаа да одат двонасочно, како да го навестуваат новиот почеток на студената војна. Нештата се обиде да ги избалансира и да ги ублажи генералниот секретар на Алијансата, Шефер, кој рече дека десеттина американски противракети на територијата на Европа, не претставуваат никаква опасност за Русија, која поседува стотици стратешки ракети и илјадници нуклеарни боеви глави. Но, веројатно Русија не се лаже со такви површни

тор и во Европа и во Азија. Русија некако го поднесе влегувањето на балтичките земји во Алијансата, но тоа повеќе не може да го толерира во регионот на Заедницата на независни држави, како и на најблиските руски сојузници Белорусија, Украина и Казахстан. Москва ги смета овие земји за свој етнички простор, па оттука не дозволува Западот воено, економски и политички да ги завладее.

Своевиден тест за руската доминација во овој регион беше Портокаловата револуција во Украина, кога на власт дојдоа прозападните сили на Виктор Јушченко. Москва ги засука ракавите и оттогаш наваму се обидува состојбата да ја врати на стариот колосек. Повторно премиер на државата е Јануович, про-руски ориентиран политичар. Но, копјата и натаму се кршат. Денес Украина политички буквално е поделена. За време на краткотрајната апсолутна власт на Јушченко, Американците со своите трупи влегоа на Кримскиот Полуостров, што наиде на силна осуда од руската престолнина. Се настојуваше тој рецепт на нова демократизација на просторите во Југозападна Азија да се повтори и во Молдавија, Узбекистан, Грузија и Азербџан. Западот бараше нов Горбачов на тие простори, кој ќе ги спроведе "реформите" во овие земји. И сè уште се бара нов човек кој ќе го наследи Путин, но кој ќе личи на Елцин или на Горбачов.

По распаѓањето на СССР во 1989 година Русија изгуби 35 отсто од "своите" територии. Десеттина години подоцна беше на работ на колапсот. Оттаму произлегува и денешниот страв на руската држава од најавените планови на западните земји за изградба на антиракетниот штит во Европа. Само за неколку години таа го врати меѓународниот кредибилитет, ја застана на нозе економијата, но истовремено стравот од нов колапс и натаму постои. Буквално, Русите се плашат за себе по заминувањето на Путин од претседателското место. Денес Русија има силни адути - 167 милијарди долари девизни резерви, 117 милијарди долари вреден износ, најголеми резерви на земен гас, нафта, дрво и дијаманти. Но, тоа ништо нема да вреди доколку на тронот во Москва по Путин застане нов Елцин.

А ДА ЖИВЕЕ ПОД СКИТЕ РАКЕТИ

за реализација на проектот. Официјален Кремљ смета дека во догледна перспектива Техеран нема да биде во можност со ракети да им се заканува на европските земји. Оттука, руската администрација е сè поuverена дека антиракетниот штит нема само одбранбена стратегија. Проектот ја нарушувал стратешката рамнотежа во светот и води кон создавање на сè поголем ризик за војна меѓу двете хемисфери. Русија призна дека се чув-

реторички, кои можеби и содржат одредени вистини.

РУСИТЕ СЕ ПЛАШАТ БЕЗ ПУТИН

Остриот дијалог меѓу Русија и Америка не претставува почеток на нова студена војна, туку повеќе е резултат на сè поизразените судири на интереси на

Руската воена машинерија проценила дека до 2020 година никаков противракетен штит не може да претставува опасност по Русија. Антиракетниот проект за Москва претставува повеќе проблем од политички, отколку од воен карактер. Анализите покажале дека сега засега сè останува во рамките на планови и на цртежи, а прашање е кога тој штит целосно би можел да профункционира. Сега само се навестува. Значи, проблемот кој моментно се поставува не е зошто Американците градат таков штит, туку зошто тоа се прави на крајниот исток во Европа, кој граничи со Русија.



ствува изиграно од западните земји, кои пред неколку години се обврзаа на намалување на нуклеарните боеви глави, потпишувајќи и спогодба за тоа. Сега Москва се заканува дека ќе отстапи од

овие две земји во Европа. Нивниот однос е партнерски по многу прашања, но истовремено и ривалски. Москва се лути за сè поголемата доминација на САД во светот, пред сè, во постсоветскиот прос-

КРЕМЉ ВО ЗАПАДОТ ГО ГЛЕДА ТРЕТИОТ РАЈХ

Велика Британија одамна ја застапува тезата дека во светот не постои политичка поделба на исток и на запад. Лондон ја гледа Москва како главна пречка за реализација на американско-англис-

Свет

ката идеја за владеење на англосаксонската коалиција. За британската национална стратегија Русија и Кина не можат да владеат со светот. Не смее да им се дозволи да ги контролираат подрачјата на Средниот и на Далечниот Исток и подрачјата во Јужна Азија. Британија се залага и за бојкот на рускиот гас и нафта од страна на европските земји. Таквата политичка стратегија постојано ги влошува односите на релација Лондон-Москва. На отворените средби меѓу Путин и Блер речиси никогаш не се разговарало за овие прашања кои ги расипуваат пријателствата, а фокусот го ставале само на обични протоколари прашања. Сега кога Блер се повлече од политичката сцена, Москва ќе очекува на "Даунинг стрит" 10 да се всели политичар кој ќе негува поблагосклонности со Русија.

На ваквата западна стратегија кон руската држава, во последно време Кремљ и не ги избира зборовите за да ги критикува земјите од преку Атлантикот. На пример, надворешната политика на Вашингтон Путин ја спореди со Третиот рајх



создава нов Берлински ѕид, овој пат замислен, но потешок од бетонските блокови кои ја делеа германската престолнина.

на нацистичка Германија од Втората светска војна. Тоа е досега најсериозното оцрнување на американската политика од страна на еден модерен руски државник. Острите зборови делумно ја искажуваат и фрустрацијата, која во последно време во јавноста ја прикажува водачот од Кремљ, а која се должи на сè поголемата експанзија на НАТО кон руските граници, како и светските кризи во Ирак, во Авганистан и на Косово.

Проектот со противракетниот штит само ја прелеа чашата на вештачкото пријателство меѓу Америка и Русија. Паничните реакции на Москва други, пак, ги оквалификуваа како враќање на антагонизмот во Русија, каков што беше присутен во ерата на Студената војна. Но, реториката на Путин сè повеќе ги загрижува европските земји и, пред сè, САД, бидејќи не одат во насока на градење партнерство и развој.

NOVATEX-SKOPJE

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

NOVATEKS - SKOPJE

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk